



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 18 декември 1976

Скопје

Број 42

Год XXXII

Претплата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

398.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 9 декември 1976 година.

Број 06-3227

9 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Член 1

Во Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“, број 20/74), член 4 се менува и гласи:

„На испитување потеклото подлежи имотот што граѓанинот го има на денот на влегувањето во сила на овој закон, како и имотот стекнат во времето на неговото важење.

На испитување потеклото подлежи и оној имот што граѓанинот го подарил, отуѓил или на друг начин го пренесол на член на неговото семејство или на други лица, или го употребил на друг начин“.

Член 2

По член 4, се додаваат два нови членови — 4-а и 4-б, кои гласат:

„Член 4-а

Како имот стекнат на незаконски начин се смета особено:

— имотот стекнат врз основа на договор за изградба или купување на зграда или друга недвижност, договор за купување на подвижни предмети, или друга правна работа склучена со општествено правно лице под поповолни услови од пропишаните или вообичаените, со што е стекната општествено неоправдана корист;

— имотот стекнат со средства добиени врз основа на договор за кредит склучен со користење на привилегии, општествена положба или јавни овластувања, како и имотот стекнат со ненаменско користење на кредитот;

— имотот стекнат со користење на услуги од општествени правни лица без надоместок или по пониски цени од стварните;

— имотот стекнат со недозволен промет на градежно неизградено земјиште во општествена сопственост, како и со располагање со станарско право спротивно на законот;

— имотот стекнат со средства остварени со вршење на недозволена дејност или вршење дејност без одобрение од надлежен орган и

— имотот стекнат со наследство, ако оставителот тој имот го стекнал на незаконит начин.

Член 4-б

Постапка за испитување потеклото на имотот нема да се води кога имотот е стекнат со работа во странство, освен ако дејствијата со кои е стекнат претставуваат кривично дело според прописите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„Имотот одземен во постапката за испитување потеклото на имотот станува општествена сопственост, а правата, обврските и одговорностите во поглед на користењето, управувањето и располагањето со општествените средства што се однесуваат на подвижниот имот ѝ се пренесуваат на општината на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, додека правата, обврските и одговорностите во поглед на општествените средства што се однесуваат на недвижниот имот ѝ се пренесуваат на општината на чие подрачје се наоѓа тој имот.

Ако во постапката се утврди дека е оштетено определено општествено правно лице, имотот стекнат на незаконит начин се одзема во негова полза и тоа во висина на оштетувањето“.

Член 4

Член 6 се менува и гласи:

„Ако во постапката се утврди дека незаконски стекнатиот имот граѓанинот го подарил или на друг начин го отуѓил во полза на членовите на неговото семејство или други лица, од него ќе се одземе друг имот во противвредност, а доколку тоа не е можно, незаконски стекнатиот имот ќе се одземе од оној на кого му е пренесен, освен од совестиот прибавувач по основ на двострано товарни правни дела кој не е член на семејството на граѓанинот“.

Член 5

По член 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Ако граѓанинот против кого се води постапка умре, постапката за испитување потеклото на имотот ќе се доврши, а имотот стекнат на незаконит начин ќе се одземе од наследниците, доколку него го стекнале по основ на остварени наследни права“.

Член 6

Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Општинската комисија ја именува собранието на општината, а Републиката — Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 7

Став 1 на член 9 се заменува со два нови ставови кои гласат:

„Општинската комисија поведува и води постапка за испитување потеклото на имотот според местото на живеалиштето односно престојувалиштето на граѓанинот.

Ако не може да се утврди живеалиштето, односно престојувалиштето на граѓанинот, постапката се поведува и се води според местото каде се наоѓа имотот“.

Член 8

По член 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Општинската, односно Републичката комисија ги информира самоуправните организации, органите на работничката контрола и другите заинтересирани органи и организации за причините од кои потекнуваат општествено неоправданите социјални разлики и појави на незаконско стекнување на имот.

Општинската и Републичката комисија за својата работа му поднесуваат извештај на собранието на општината, односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а општествено-политичките организации ги известуваат по нивно барање“.

Член 9

Во член 10 се додава став 2, кој гласи:

„За вршење на работите од став 1 на овој член собранието на општината може да утврди да се формира посебна стручна служба“.

Член 10

Во став 1 на член 11, по зборот „члена“, се става точка, а зборовите: „што ги именува Извршниот совет“ се бришат.

Член 11

Став 1 на член 14 се менува и гласи:

„Јавниот обвинител, јавниот правобранител, општествениот правобранител на самоуправањето, органите на управата, Службата на општествено-то книговодство и органите на работничката контрола ќе поднесат предлог за поведување постапка за испитување потеклото на имотот до општинската комисија, ако во вршењето на работите од нивната надлежност дознаат за факти кои укажуваат дека некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин.

Иницијатива за поведување постапка можат да дадат и организациите на здружен труд, месните заедници, општествено-политичките и општествените организации и други општествени правни лица, ако дознаат за факти кои укажуваат дека некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин“.

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Општинската комисија е должна да го разгледа предлогот, односно иницијативата, од ставовите 1, 2 и 5 од овој член и по него да се произнесе најдоцна во рок од 30 дена по приемот“.

Член 12

Член 16 се менува и гласи:

„Ако врз основа на добиениот предлог, односно иницијативата од органите и организациите од член 14 од овој закон, или прибраните податоци, општинската комисија оцени дека постои основ за поведување постапка за испитување потеклото на имотот, ќе донесе решение за поведување постапка.

По поведување на постапката за испитување потеклото на имотот, комисијата ќе го повика граѓанинот да поднесе пријава за потеклото на имотот. Кон пријавата граѓанинот е должен да приложи или предложи докази за потеклото на имотот и тоа во рок што ќе му го одреди комисијата, а кој не може да биде покус од 30 дена.

Комисијата е должна на граѓанинот и на подносителот на предлогот да му достави решение за поведување постапка, а решението дека нема место за поведување постапка на подносителот на предлогот и на јавниот правобранител.

Против решението со кое се поведува постапка не може да се изјави жалба, а против решението со кое се утврдува дека нема место за поведување постапка, подносителот на предлогот и јавниот правобранител можат да изјават жалба.

Со поведувањето на постапката комисијата е должна да изврши попис на имотот на граѓанинот и да донесе решение за забрана на отуѓувањето и оптоварувањето на имотот на граѓанинот до завршување на постапката.

Против решението од претходниот став на овој член не може да се изјави жалба.

Постапката за испитување потеклото на имотот е јавна“.

Член 13

Член 20 се менува и гласи:

„Кога општинската комисија во текот на постапката ќе утврди дека постои основано сомнение оти имотот е стекнат со кривично дело, ќе го извести надлежниот јавен обвинител, а ќе продолжи со постапката според одредбите на овој закон“.

Член 14

Член 21 се менува и гласи:

„Кога општинската комисија во текот на постапката ќе утврди дека постои основано сомнение оти имотот е стекнат или настанат од непријавен доход односно приход, ќе продолжи со постапката и за тоа ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за приходи“.

Член 15

По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Ако општинската комисија во текот на постапката утврди дека недвижниот имот на граѓанинот го надминува законскиот максимум, а постапката ја запрела во смисла на член 25 од овој закон, должна е за тоа да го извести општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правни работи“.

Член 16

Во член 22 се додаваат два нови ставови 2 и 3, кои гласат:

„Личните доходи и приходи се смалуваат за износот на платениот данок, другите општествени обврски и придонеси.

Не се сметаат за личен доход односно приход примањата исплатени како надоместок на трошоците (дневници, патни трошоци, трошоци за одвоен живот, селидбени трошоци, теренски додаток, паупшални износи на име трошоци за патување, надоместок за службена облека, надоместок за користење на сопствен автомобил за службени цели и др.), освен ако граѓанинот докаже дека стварните трошоци биле пониски од примените надоместоци“.

Член 17

По член 23 се додаваат 3 нови членови: 23-а, 23-б и 23-в, кои гласат:

„Член 23-а

Вредноста на имотот се утврдува:

1. На недвижностите — според утврдената купопродажна цена, односно според вистинската вредност на изградениот објект во времето на изградбата.

Ако постои разлика меѓу договорената цена и прометната вредност во времето на стекнувањето на недвижноста како резултат на посебниот однос

меѓу граѓанинот и општественото правно лице, како вредност на недвижноста се зема прометната вредност во времето на стекнувањето.

2. На движеностите — според набавната цена во времето на набавката.

3. На благородните метали — според откупната цена од Народната банка на Југославија во времето на нивната набавка.

Член 23-б

Со цел да се утврди вредноста на имотот, општинската комисија може, по службена должност, да нареди вештачење.

Член 23-в

Во постапката за испитување потеклото на имотот животните трошоци на граѓанинот против кого се води постапка и на членовите на неговото домаќинство што тој ги издржува, му се признаваат во висина на просечните трошоци според расположливите податоци на Републичкиот завод за статистика, освен ако се утврди дека граѓанинот има значително поголеми односно ако граѓанинот докаже дека имал значително помали трошоци“.

Член 18

Во член 24 се додава нов став 4, кој гласи:

„Решението од став 1 на овој член комисијата го донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на комисијата“.

Член 19

Во член 25 се додаваат два нови ставови кои гласат:

„Со заклучокот од претходниот став комисијата ќе нареди симнување на забраната за отуѓување и оптоварување на имотот и ќе му го достави на надлежниот орган.

Заклучокот од став 1 од овој член ќе се објави на соодветен начин, во целост или во изводи, доколку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена од доставувањето“.

Член 20

Во член 34 став 2 бројот „17 ст. 1“ се заменува со бројот „16 ст. 2“, по зборот „отуѓи“, се додава запишка и зборовите: „оштети или уништи“, а зборовите: „од 1 година“ се заменуваат со зборовите: „до 1 година“.

Член 21

По член 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:

„Одговорното лице во организацијата кое ќе одбие по барање на комисијата да даде податоци, во определениот рок од комисијата (чл. 15 од Законот), по пријава на општинската комисија, ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 2.000 динари“.

Член 22

Одредбите на овој закон ќе се применуваат на сите случаи кои правосилно не се завршени до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

399.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ПРИХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за организација и финансирање на Службата за приходи во Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 9 декември 1976 година.

Број 06-3226

9 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

Претседател

на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ПРИХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за организација и финансирање на Службата за приходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/68), во член 3, став 3 се менува и гласи:

„Повеќе општини можат да формираат заеднички орган на управа за приходи.“

Во став 4 зборовите: „односно службите“, се бришат.

Член 2

Во член 12 став 2 се брише.

Член 3

Член 13 се менува и гласи:

„Како општествено тело во органот за приходи на општината се формира совет на корисниците на приходите.

Советот на корисниците на приходите:

— дава мислење за прашањата за внатрешната организација и систематизација на работните места, како и за прашањата за унапредување на работата на органот за приходи;

— ја разгледува годишната завршна сметка на придонесите и даноците, повремениите и годишните извештаи за работата на органот за приходи и му предлага мерки на Собранието на општината, Собранијата на самоуправните интересни заедници, на раководителот на органот и на работната заедница на органот, со цел за унапредување на работата и ефикасноста на органот;

— укажува на потребата од донесување на прописи што се однесуваат на прашањата од областа на придонесите, даноците и таксите;

— дава мислење за именување, реизбор и за разрешување на раководителот на органот за приходи на општината и

— врши и други работи што ќе му се стават во надлежност од страна на Собранието на општината.

Во советот на корисниците се именува по еден делегат од секоја самоуправна интересна заедница

во општината, за чија сметка органот врши облог и наплата на приходите, од работната заедница на органот и претставник на општината што го именува собранието на општината.

Поблиски прописи за составот, бројот, траењето на мандатот и начинот на изборот на членовите на советот на корисниците донесува собранието на општината.“

Член 4

Член 14 се менува и гласи:

„Финансирањето на органот за приходи во општината се врши преку издвојување средства од бруто наплатените приходи по единствен процент што го утврдува собранието на општината по предлог од советот на корисниците на приходите.

Издвојувањето на средствата се врши од сите бруто наплатени приходи на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите корисници за кои утврдувањето на обврските за плаќање и наплатата, или само наплатата, му се ставени во надлежност на органот за приходи на општината.

Средствата од претходниот став се уплатуваат на посебна жиро-сметка на органот за приходи на општината.

Издвојувањето на средствата според одредбите од овој член го врши Службата на општественото книговодство.“

Член 5

Во член 15 став 2 се менува и гласи:

„Актот за систематизација и условите за работа на работните места во општинскиот орган на управата за приходи и финансискиот план се донесуваат по претходно мислење на советот на корисниците“.

Член 6

Член 16 се менува и гласи:

„Собранието на општината и органот на управата за приходи на општината ќе ги усогласат своите општи акти за организација и финансирање на органот за приходи најдоцна до 31 март 1977 година.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

400.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита на спомениците на културата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 година, и на седницата на Собранието на Републиката заедница за култура, одржана на 7 декември 1976 година.

Број 06-3235

9 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73) став 4 на член 74 се брише.

Член 2

Во член 2, во првиот ред, зборот „спомениците“, се заменува со зборот „споменици“, а во третиот ред зборот „знаења“ се заменува со зборот „значење“.

Член 3

Во член 28, став 1, во првиот ред, бројот „шест“ се заменува со бројот „шесет“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

401.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита на природните реткости,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 9 декември 1976 година.

Број 06-3234

9 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

Член 1

Во Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73) став 4 во член 84 се брише.

Член 2

Во член 80, во четвртиот ред, по запирката се додава зборот „конзерватор“ и се става запирка.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

402.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за библиотекарската дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 година, и на седницата на Собранието на Републиката заедница за култура, одржана на 7 декември 1976 година.

Број 06-3231
9 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ****Член 1**

Во Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ број 17/74) став 4 на член 43 се брише.

Член 2

Во член 43 став 1, во првиот ред, по зборот „звање“ се додава зборот „виш“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

403.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за музејската дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 година, и на седницата на Собранието на Републиката заедница за култура одржана на 7 декември 1976 година.

Број 06-3234
9 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ****Член 1**

Во Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 41/73) став 4 на член 33 се брише.

Член 2

Член 30 се менува и гласи:

„Во звањето виш кустос може да биде избрано лице кое има академски степен магистер, или најмалку 10 години работа како кустос, објавени или познати стручни работи од значење за унапредување на музејската дејност и способност за самостојно организирање на стручната работа.

Во звањето кустос — советник може да биде избрано лице кое има докторат на науките или најмалку 10 години работа како виш кустос, истакнати објавени или познати стручни работи од посебно значење за унапредување на музејската дејност и лице кое има постигнато извонредно значајни резултати во развојот и унапредувањето на музејската дејност“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

404.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за архивската дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 година, и на седницата на Собранието на Републиката заедница за култура, одржана на 7 декември 1976 година.

Број 06-3236
9 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ****Член 1**

Во Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73) став 4 на член 54 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

405-

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ЗА ПРАВНОТО ДЕЈСТВО НА НЕГОВИТЕ ОДЛУКИ

Се прогласува Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 9 декември 1976 година.

Број 06-3232

9 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ЗА ПРАВНОТО ДЕЈСТВО НА НЕГОВИТЕ ОДЛУКИ

І. УВОДНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се уредуваат основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија (во натамошниот текст: Уставен суд) и правното дејство на неговите одлуки.

ІІ. ОСНОВИ НА ПОСТАПКАТА

Член 2

Постапката пред Уставниот суд се поведува:

— со предлог на органите, организациите и заедниците како и на функционерите кои според Уставот на Социјалистичка Република Македонија можат да поведат постапка за оценување на уставноста и законитоста (овластени предлагачи);

— со решение на Уставниот суд, по повод иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста што со претставка ја даваат работните луѓе и граѓаните, општествено-политичките и други организации и здруженијата на граѓаните;

— со решение на Уставниот суд по повод иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста што со претставка ја даваат органите на општествено-политичките заедници и другите органи, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници, како и другите самоуправни организации и заедници кога не се јавуваат како овластени предлагачи;

— со решение на Уставниот суд за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста по сопствена иницијатива;

— со предлог на собрание на општествено-политичка заедница и на организација на здружен труд или друга самоуправна организација и заедница за решавање на спор за права и должности;

— со предлог на суд или орган на општествено-политичка заедница, како и на други подносителите определени со овој закон за решавање на спор за надлежност.

Член 3

Кога постапката пред Уставниот суд се поведува по предлог на собрание на општествено-политичка заедница, предлог може да поднесе и секој собор на собранието во рамките на својот делокруг.

Кога постапката пред Уставниот суд се поведува по предлог на организација на здружен труд, месна заедница, самоуправни интересна заедница и друга самоуправни организација и заедница, предлогот го поднесува органот на управување на организацијата, односно на заедницата.

Член 4

Кога ќе настане спор за права и должности меѓу Републиката и општината, меѓу две или повеќе општини, или меѓу нив и друга општествено-политичка заедница, како и меѓу нив и организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, предлог за поведување постапка поднесува собранието на соодветната општествено-политичка заедница, како и органот на управување на организацијата на здружен труд и другата самоуправни организација и заедница чии права и должности се повредени.

Член 5

Кога ќе настане спор за надлежност меѓу суд и орган на општествено-политичка заедница, затоа што обата ја прифатиле надлежноста по ист предмет, предлог за решавање на спорот за надлежност може да поднесе секој од органите меѓу кои настанал спорот, како и јавниот обвинител на Македонија и општествениот правобранител на самоуправувањето.

Кога ќе настане спор за надлежност затоа што и суд и орган на општествено-политичка заедница ја одбиваат својата надлежност по ист предмет, предлог за решавање на спорот за надлежност може да поднесе секој којшто поради одбивањето на надлежноста не може да оствари свое право, како и јавниот обвинител на Македонија и општествениот правобранител на самоуправувањето.

Член 6

Предлогот со кој се поведува постапка пред Уставниот суд треба да содржи податоци врз основа на кои може непречено да се води постапката за оценување на уставноста и законитоста.

Претставката со која се дава иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста треба да ги содржи основните причини поради кои се бара оценување на уставноста и законитоста.

Член 7

Постапката по повод на предлог од овластен предлагач се смета за поведена од денот на приемот на предлогот во Уставниот суд, односно од денот кога предлогот е испратен како препорачана пратка преку пошта.

Постапката по повод на претставка со која се дава иницијатива за оценување на уставноста и законитоста се смета за поведена од денот на донесувањето на решението за поведување на постапка.

Ако постапката е поведена по повод на претставка со која се дава иницијатива за оценување на уставноста на закон или уставноста и законитоста на друг пропис или општ акт, односно на самоуправен општ акт кој престанал да важи, се смета дека постапката е поведена од денот на приемот на претставката.

Кога постапката за оценување на уставноста и законитоста е поведена по сопствена иницијатива на Уставниот суд, постапката се смета за поведена од денот на донесувањето на решението за поведување на постапката.

Член 8

По предлогот на овластен предлагач се води подготвителна постапка во која се прибираат податоци и известувања потребни за одлучувањето.

По претставката за давање иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста се вршат претходни испитувања со цел да се утврди постоењето на основи за поведување на постапка.

Член 9

Учесници во постапката пред Уставниот суд се:

- овластените предлагачи од алинеја 1 на член 2 од овој закон;

- органот на општествено-политичката заедница и другиот орган односно функционерот што го донел прописот или другиот општ акт, чија уставност и законитост се оспорува;

- органот што го донел самоуправниот општ акт односно органот на управување на организацијата на здружен труд и другата самоуправни организација и заедница што го донел самоуправниот општ акт чија уставност и законитост се оспорува;

- општествено-политичката заедница, организацијата на здружен труд и другата самоуправни организација и заедница меѓу кои се води спор за права и должности;

- подносителот на предлогот за поведување спор за надлежност, како и судот и органот на општествено-политичката заедница што ја прифаќаат односно одбиваат надлежноста.

Кога пред Уставниот суд се води постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправни спогодба или општествен договор, учесник во постапката е секоја организација и заедница или орган што ја склучиле самоуправната спогодба, односно општествениот договор, или што на нив им пристапиле.

Член 10

Предлогот на овластениот предлагач, односно решението на Уставниот суд за поведување постапка им се доставува на другите учесници во постапката и им се определува рок за одговор на наводите во предлогот, односно во решението.

Ако учесникот во постапката не достави одговор во определениот рок Уставниот суд ќе го определи натамошниот тек на постапката.

Одговор на предлогот односно на решението дава органот што го донел оспорениот акт, односно органот на управување на организацијата на здружен труд и друга самоуправни организација, односно заедница, што го донеле оспорениот општ акт.

Член 11

Учесниците во постапката пред Уставниот суд ги претставуваат лицата кои со закон, со статут или со друг општ акт на органот, односно со самоуправен општ акт на организацијата или заедницата се овластени да ги претставуваат.

Учесниците во постапката и нивните претставници можат да ги застапуваат и полномошници врз основа на посебно полномошно за застапување пред Уставниот суд.

Член 12

Уставниот суд ќе го отфрли предлогот:

- ако не е надлежен за одлучувањето по предлогот;

- ако за истата работа веќе одлучувал и ако нема причини за поинакво одлучување;

- ако предлогот не е поднесен во пропишаниот рок;

- ако постојат други процесни пречки за одлучување по предлогот.

Ако предлогот за оценување на уставноста и законитоста е поднесен од неовластен предлагач, или од лице кое не е овластено да поднесува предлог, предлогот ќе се смета како претставка за давање иницијатива за поведување постапка.

Член 13

Уставниот суд, со оглед на околностите утврдени во постапката, пред одлучувањето за уставноста и законитоста на пропис или на друг општ акт, односно самоуправен општ акт, може на органот на општествено-политичката заедница, односно на самоуправната организација или заедница што го донела актот чија уставност и законитост ја оценува, да им даде можност во определен рок да ја отстранат нивната несогласност со Уставот, односно со законот.

Член 14

Уставниот суд ќе ја запре постапката:

- ако во текот на постапката, законот, другиот пропис или општ акт, односно самоуправниот општ акт, бидат доведени во согласност со Уставот, односно со законот;

- ако во текот на постапката биде повлечен предлогот за оценување на уставноста односно законитоста, а Уставниот суд не наоѓа основ да ја води постапката по сопствена иницијатива;

- ако во текот на постапката биде повлечен предлогот за решавање на спор за права и должности или предлогот за спор за надлежност;

- ако се утврди дека поведувањето на постапката било засновано врз погрешна фактичка состојба;

- ако во текот на постапката престанат процесните претпоставки за натамошното водење на постапката.

По исклучок од алинеја 1 на претходниот став, Уставниот суд не ќе ја запре постапката ако не е предвидена можност за отстранување на последиците од неуставноста или незаконитоста на оспорениот акт, а Судот смета дека таква можност требало да се предвиди.

Член 15

Уставниот суд, може на седница, без претходно одржување на јавна расправа, да донесува одлуки:

- ако оспорените одредби на законот, другиот пропис или општ акт, односно самоуправниот општ акт, се идентични со одредбите на законот, другиот пропис или општ акт, односно самоуправен општ акт, за кои Уставниот суд веќе одлучувал;

- ако натамошното разјаснување на предметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно.

Член 16

На јавната расправа се покануваат учесниците во постапката.

Отсуството на уредно поканетите учесници во постапката не го спречува Уставниот суд да ја одржи расправата и да донесе одлука.

Член 17

При испитувањето на уставноста и законитоста на пропис, друг општ акт или самоуправен општ акт Уставниот суд може да ја оценува уставноста и законитоста и на одредбите на прописот, другиот општ акт, односно на самоуправниот општ акт, чија уставност односно законитост не е оспорена во предлогот, односно во претставката.

Член 18

Учесниците сами ги поднесуваат патните и другите трошоци во врска со постапката пред Уставниот суд.

Трошоците од претходниот став за другите поканети лица паѓаат на товар на Уставниот суд.

Член 19

Во постапката пред Уставниот суд не се плаќаат такси.

III. ВИДОВИ НА ОДЛУКИ И НИВНОТО ПРАВНО ДЕЈСТВО

Член 20

Уставниот суд донесува одлука кога решава за суштината на работата, а во сите други случаи донесува решение.

Одлуките и решенијата на Уставниот суд се образложени.

Член 21

При одлучувањето дали некој пропис или друг општ акт, односно самоуправен општ акт, ќе го поништи или ќе го укине, Уставниот суд ќе ги земе предвид сите околности што се од значење за заштитата на уставноста и законитоста, а особено тежината на повредата, природата и значењето на повредата на правата на работните луѓе и граѓаните, или на самоуправните организации и заедници, односите што се воспоставени врз основа на оценуваниот пропис или друг општ акт, односно на самоуправниот општ акт, како и другите околности од значење за правната сигурност.

Член 22

Уставниот суд може со своја одлука да утврди дека не може да се применува пропис и друг општ акт донесен за извршување на закон што според одлука на Уставниот суд престанал да важи или за извршување на пропис или општ акт на орган на општествено-политичка заедница или на самоуправен општ акт што со одлука на Уставниот суд се укинати или поништени.

Член 23

Во одлуката со која се утврдува дека законот престанал да важи или дека пропис, друг општ акт или самоуправен општ акт се поништува или се укинува, Уставниот суд може да даде мислење кој пропис, друг општ акт или самоуправен општ акт, односно правни правила, ќе се применуваат до донесувањето на нов пропис, друг општ акт или самоуправен општ акт.

Член 24

Надлежниот орган што донел во прв степен поединечен акт врз основа на закон што според одлуката на Уставниот суд престанал да важи, односно врз основа на пропис или друг општ акт на орган на општествено-политичка заедница, или врз основа на самоуправен општ акт, што со одлука на Уставниот суд е укинат, е должен по барање од секој чие право е повредено со поединечниот акт, со измената на актот да ги отстрани последиците од тој акт, ако барањето е поднесено во рок од 6 месеци од денот на објавувањето на одлуката на Уставниот суд и ако од доставувањето на поединечниот акт до донесувањето на одлуката на Уставниот суд не поминало повеќе од една година.

Член 25

Надлежниот орган што донел во прв степен поединечен акт врз основа на пропис или друг општ акт на орган на општествено-политичка заедница, или врз основа на самоуправен општ акт што со одлука на Уставниот суд е поништен, е должен по барање од секој чие право е повредено со поединечниот акт, со измената на актот да ги поништи или отстрани последиците од тој акт во рамките и на начин определен со одлуката на Уставниот суд и во зависност од карактерот на последиците, ако барањето е поднесено во рок од 6 месеци од денот на објавувањето на одлуката на Уставниот суд.

Член 26

Кога со одлуката на Уставниот суд не е определен начинот на отстранување на последиците настанати поради примена на поништениот пропис или друг општ акт, а се утврди дека со измената на поединечниот акт тие не можат да се отстранат, надлежниот орган што поединечниот акт го дојсл во прв степен може да определи последиците да се отстранат со враќање во поранешна состојба, со надоместок на штета или на друг начин.

Член 27

При решавањето на споровите за права и должности меѓу Републиката и општината, меѓу две или повеќе општини и меѓу други општествено-политички заедници, како и меѓу нив и организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, Уставниот суд може со своја одлука да утврди дека со акт или дејствие на една општествено-политичка заедница се повредени права и должности на друга таква заедница, односно на организација на здружен труд или на друга самоуправна организација или заедница, или дека со акт или дејствие на организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница се повредени права и должности на општествено-политичка заедница.

Во случаите од претходниот став Уставниот суд може со својата одлука да утврди обврска за одделна општествено-политичка заедница, односно за организација на здружен труд или за друга самоуправна организација или заедница, како и да определи да се отстранат последиците од таквиот акт или дејствие.

Член 28

Кога кај Уставниот суд се води спор за надлежност меѓу суд и орган на општествено-политичка заедница заради тоа што и судот и органот на општествено-политичката заедница прифаќаат надлежност по ист предмет, Уставниот суд може да определи до донесување на неговата одлука, да се прекине постапката пред судот, односно пред органот на општествено-политичката заедница.

Член 29

Органите на општествено-политичките заедници, судовите и другите државни органи, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и носителите на самоуправни, јавни и други општествени функции се должни, во рамките на својот делокруг и овластувања, да ги извршуваат одлуките на Уставниот суд.

Уставниот суд во одделни случаи, ако природата на одлуката тоа го бара, утврдува кој орган е надлежен да ја изврши неговата одлука.

Член 30

Уставниот суд може да му предложи на Собранието на општествено-политичката заедница да преземе соодветна привремена мерка спрема самоуправна организација и заедница или спрема нивен орган заради неизвршување на одлука на судот со која е поништен или укинат самоуправен општ акт.

Привремена мерка според претходниот став може да предложи и Извршниот совет на Собранието на СРМ заради обезбедување на спроведувањето на одлуките на Уставниот суд.

Член 31

Кога собрание на општина не извршува одлука на Уставниот суд, Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе побара од Собранието да постапи по одлуката на Уставниот суд и ќе го извести за тоа Собранието на СРМ.

Кога извршен орган на собрание на општина не извршува одлука на Уставниот суд, Извршниот

совет на Собранието на СРМ ќе побара од извршниот орган да постапи по одлуката на Уставниот суд и ќе го известат за тоа Собранието на општината.

Кога општински орган на управата не извршува одлука на Уставниот суд, Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе го определи републичкиот орган на управата кој ќе го обезбеди извршувањето на одлуката на Уставниот суд.

Член 32

Заради обезбедување на извршувањето на одлука на Уставниот суд со чие неизвршување од орган на општина можат да се предизвикаат потешки штетни последици, Извршниот совет на Собранието на СРМ може, ако тоа го дозволува карактерот на одлуката на Уставниот суд, да ја изврши одлуката или да определи републички орган на управата кој непосредно ќе ја изврши, со обврска општината да ги надомести трошоците причинети со тоа.

Член 33

Одлуките на Уставниот суд се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Одлуките на Уставниот суд кои се однесуваат на пропис или друг општ акт на орган на општината или на друга општествено-политичка заедница, се објавуваат и во службеното гласило во кое тој пропис или друг општ акт бил објавен.

Одлуките на Уставниот суд кои се однесуваат на самоуправен општ акт се објавуваат и во организацијата на здружен труд или другата самоуправна организација или заедница на чиј акт се однесуваат, на начин на кој се објавуваат нејзините самоуправни општи акти.

Уставниот суд може да определи и одделни решенија во целост или во извод да се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ или во службеното гласило на општината и другата општествено-политичка заедница, како и во организацијата на здружен труд или друга самоуправна организација односно заедница на која се однесува решението.

Одлуките и решенијата на Уставниот суд се објавуваат без надоместок.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Уставниот суд на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/63).

Член 35

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

406.

Врз основа на член 23 од Законот за утврдување на катастарскиот приход („Службен весник на СРМ“ број 34/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на ден 9 декември 1976 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН УТВРДУВАЊЕ НОВ КАТАСТАРСКИ ПРИХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Во текот на 1977 година се пристапува кон извршување на сите подготвителни работи за утврдување нов катастарски приход.

II

Предлогот за усогласување на катастарските скали Републичката комисија ќе му го достави на Собранието на СРМ со мислење по приговорите од Собранијата на општините до 30 април 1977 година.

III

Со Републичкиот буџет за 1977 година ќе се обезбедат средства во износ до 3.500.000 динари и тоа: за ново утврдување и пресметување на катастарскиот приход, и за воведување во катастарскиот операт.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3225

9 декември 1976 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

407.

Врз основа на член 40 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“, бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1977 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1977 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести кај животните:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Крста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата;
14. Ехинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Лигавка и шап.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземаат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член 31 од Законот за мерките за унап-

редување на сточарството и здравствената заштита на добитокот (Републички закон), доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација на кучињата против беснилото ќе се изврши во целата Република од 3 јануари до 31 март 1977 година, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството.

Вакцинацијата од претходниот став ќе се изврши со вакцината Flury.

На превентивна вакцинација подлежат сите кучиња постари од 4 месеци.

Кучињата кои до 31 март 1977 година не ќе имаат 4 месеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1 септември до 31 октомври 1977 година, ако во тој период наполниле 4 месеци.

Во периодот од 1 ноември до 31 декември 1977 година општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството преку месните канцеларии ќе изврши регистрација на постојниот број на кучиња во општината.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на говедата постари од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 мај 1977 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари во општината, постари од 3 месеци.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1977 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во претходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1977 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши преглед на говедата на сопствениците од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено компактно подрачје на општината во кое не е вршена туберкулинизација во 1976 година, а во кое во текот на 1977 година ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизација ќе се изврши и во населените места во кои туберкулозата била констатирана во 1976 година без оглед на тоа дали се наоѓаат во подрачјето на општината во кое задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од тоа подрачје.

Населените места од претходниот став имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин, ќе се обележат со марка и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружениот труд односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како да се заразени.

Говедата од претходниот став, по барање на корисникот на општествени средства односно сопст-

веникот, за време на карантинот можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заколат со клинички знаци на туберкулоза, истите можат да се заколат со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување на Управата за ветеринарна служба.

Во стопанските дворови во кои се утврди туберкулоза кај говедата, ќе се врши туберкулинизација на говедата секои два месеца, сè додека кај сите говеда во тие стопански дворови не се добие негативен резултат за туберкулоза при две туберкулинизации извршени еднаподруга.

Нововнесените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна по два месеца од нивното внесување.

Во стопанските дворови на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари, во кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во живинарските фарми на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките.

Во живинарските фарми од претходниот став, во кои се утврди туберкулоза кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите кокошки и колене на туберкулозните кокошки секои два месеца, сè додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени еднаподруга.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со одгледување на говеда, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1977 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1977 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза од претходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1977 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши преглед од став 2 на оваа точка. Подрачјето на кое ќе се земе крв за преглед на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на општината во кое ќе се врши туберкулинизација.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во населените места во кои бруцелозата била констатирана во 1976 година, без оглед на тоа дали тие населени места се наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелоза кај говедата или не.

Населените места од претходниот став имаат првенство во земањето на крв.

Од сите овци во населените места во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и индивидуалните сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Во дворовите во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се зема крв од сите приплодни говеда, свињи и овци секој три до четири седмици, сè додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв еднопо-друго.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднакратна вакцинација на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс во периодот од 1-ви април до 31 мај 1977 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од претходниот став не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ојагнат и ождребат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последните 15 години (1962—1976 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населени места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населени места во кои во текот на 1977 година се установи антракс ќе се изврши еднакратна вакцинација на добитокот (говедата, овците и коњите) против болеста антракс.

Еднакратна вакцинација на добитокот против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж од надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани за вакцинацијата на добитокот против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот е утврден во последните пет години (1972—1976 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само во општествените свињарски фарми, според упатството на производниот завод чија вакцина ќе се употребува.

Ако во текот на годината се појави чума кај свињите во некое населено место, надлежниот општински ветеринарен инспектор ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши превентивна вакцинација на свињи против чумата.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загроени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи насе-

ните места и организациите на здружениот труд што одгледуваат добиток, што се сметаат за загроени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

Во населените места во кои крастата кај овците владеела во текот на 1976 година, најдоцна до крајот на април 1977 година, ќе се изврши преглед на овците.

Прегледот од претходниот став, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција („Службен весник на СРМ“, бр. 45/73), го врши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

Во стадата во кои при прегледот се утврди краста треба неодамна, а најдоцна 15 дена по стријбата, да се изврши прво бањање на сите овци во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи.

Во стадата во кои во текот на 1977 година се установи краста, неодамна ќе се спроведе лекување на болните овци односно двократно бањање на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки според постојните прописи (дезинфекција и др.).

Ако во некое населено место се утврди краста кај овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на сите овци од заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на болеста паселе на пасиштето на кое паселе и овците од заразеното стадо, односно на сите овци од стадата што минуваат по исти патишта по кои минувале овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1976 година односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се избавуваат најмалку еднаш додека се на зимските пасишта.

На сопствениците чии стада овци подлежат на бањање, според претходниот став, ако овците не биле избавуваат, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение нивните стада овци да го напуштаат зимското пасиште.

Паралелно со мерките против крастата кај овците ќе се врши преглед и контрола по однос на крастата кај другите домашни животни и ќе се преземаат потребни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против чумата ќе се изврши на територијата на целата Република, според планот што ќе го одобри општината за 1977 година.

Ако мерката од претходниот став се врши со вакцината „Ја Сота“, ќе се спроведува двапати годишно и тоа првпат во периодот од 1 март до 31 мај 1977 и вторпат во периодот од 1 септември до 30 ноември 1977 година. Притоа, во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да се запази интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведува еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1977 година.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, поаѓајќи од епизоотиолошката состојба на подрачјето на општината, ќе определи која од напред споменатите вакцини ќе биде употребена на подрачјето на општината.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ја Сота“ во текот на целата година сукцесивно спо-

ред возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружениот труд заштитата на кокошките, подмладокот и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сомнителни на заразната кривотница и лекување на овците во стадата за кои ќе се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

На лекување подлежат сите овци во заразените стада, во текот на кое задолжително се спроведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки (одделување на болните од здравите овци, хируршка обработка и дезинфекција на чапунките кај болните овци, секојдневна дезинфекција на чапунките кај одвоените „здрави“ овци, горење односно закопување на отпадоците од чапунките по хируршка интервенција, напуштање на заразеното пасиште за 14 дена и др.).

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во населените места каде тие се установени во последните пет години (1972—1976 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе се врши вакцинацијата од претходниот став.

12. Тифус кај живината и бел пролив кај јагнињата и други салмонелози

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку двапати годишно, во временско растојание од 6 месеци, со методата на брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца и живина за расплод, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во фармата односно од грлата добиени од увезените јајца.

Ако во фармите од став 1 на оваа точка се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма на тифус и колење на заразената живина, сè додека кај живината во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледа извршени едноподруго.

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата, надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката установа, овластена со решението за карантинот, најмалку 50% од бројот на пловисаните грла односно од бројот на неизведените јајца за бактериолошко испитување.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Во населените места во кои лабораториски се установи постоење на белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити ќе се изврши најмалку двократно третирање на овците и говедата против овие паразити (во пролет и есен).

Од сите стада говеда и овци на организациите на здружениот труд, како и од стадата овци и говеда чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомнение дека се

заразени со белодробна стронгилоза односно со желудечно-цревни паразити ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за лабораториско испитување.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши четворкратна дехелментизација на кучињата со сколабан или дронцит и тоа првата во периодот од 3-ти јануари до 31 март 1977 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации треба да се запази интервал од три месеци.

Дехелментизацијата од претходните ставови ја вршат овластени ветеринарни работници.

15. Широплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1977 година ќе се изврши најмалку двократно бањање со противкрлежни средства на сите мерино овци односно на сите внесени говеда во Републиката од благородни раси.

16. Заразни болести кај пчелите

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и паразитни болести на сите сандаци пчели во организациите на здружениот труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци пчели на индивидуални пчелари во населените места каде постојат индикации или сомнение за присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1977 година ќе се изврши најмалку двократен задолжителен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомнение на појава на заразни болести кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички установи во земјата.

Прегледот од претходниот став, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

18. Метилавост (фасциолоза)

Во сите населени места во Републиката, во кои се јавува метилавоста (фасциолозата), ќе се изврши најмалку двократно, превентивно третирање на овците и говедата против метилавоста со противметилни средства. Првото третирање ќе го извршат овластените ветеринарни станици во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1977, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството.

Општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарството, согласно член 39 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за преглед на метилавост и во кои ќе се врши третирање на овците и говедата против метилавоста.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1977 година ќе се изврши едно-кратен лабораториски преглед на млекото од сите крави во организациите на здружениот труд кои се занимаваат со одгледување на говеда за болеста заразно пресушување на вимето и лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразно пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето ќе се земе материјал за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на сите болни односно сомнително болни овци од оваа болест.

21. Лептоспироза

Во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на добиток ќе се земе крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња, како и од сите маторици, женски назимчиња и нерези за преглед на лептоспироза, во периодот од 1 февруари до 31 мај 1977 година.

За преглед на лептоспироза ќе се земе крв и од сите маторици, женски назимчиња и нерези од индивидуалните сточари, што чуваат свињи за приплод.

22. Лигавка и шап

Во периодот од 1 до 31 мај 1977 година во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на добиток ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда постари од 3 месеци.

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 1977 година во организациите на здружениот труд од претходниот став, ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда што за првпат во својот живот биле вакцинирани во периодот од 1 до 31 мај 1977 година, на телињата постари од 3 месеци, како и на говедата што дотогаш воопшто не биле вакцинирани.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички установи во земјата.

IV

Евиденцијата за спроведување на мерките определени со оваа наредба и извештаите се доставуваат на утврдените образци.

V

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-2329/5
26 ноември 1976 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

408.

Врз основа на член 118, став 3, во врска со член 116, став 1 и член 117 став 1 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76), командантот на Републичкиот штаб за територијална одбрана донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛО-
ЗИ И ОВЛАСТУВАЊЕ НА СТАРЕШИНИ ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕ-
ЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ И ВОЈНИЦИТЕ
— ОБВРЗНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат старешините овластени да вршат произведување на војници — обврзници во чин резервен водник и унапредување на војници — обврзници во чин резервен разводник, резервен десетар и резервен помлад водник, како и постапката за поднесување на предлози за унапредување на резервните помлади офицери, резервните офицери до чинот капетан I класа и резервните воени службеници до IV класа кои се распоредени во територијалната одбрана и кои не се распоредени во вооружените сили.

Член 2

Војници — обврзници во чин резервен водник се произведуваат да произведува командантот на општинскиот штаб за територијална одбрана и командантот на зонскиот штаб за територијална одбрана.

Член 3

Во чин резервен водник може да бидат произведени војници — обврзници распоредени на формациско место предвидено за помлад офицер во територијалната одбрана, ако за време на воена вежба се оценети како способни за вршење на должноста водник и ако се морално-политички подобни да ја вршат должноста на воен старешина.

Во чин резервен водник, по правило, се произведуваат помлади водници.

Исклучително, во чин резервен водник може да се произведат и резервни десетари, резервни разводници и војници — обврзници кои покажуваат особени стручни и други способности за вршење на должноста воен старешина.

Член 4

Се овластуваат да унапредуваат војници — обврзници во чин резервен разводник, резервен десетар, резервен помлад водник, командантите на општинскиот и зонскиот штаб за територијална одбрана.

Унапредувањето на војник — обврзник во чин резервен разводник, резервен десетар и резервен помлад водник се врши постапно: војник — обврзник во чин резервен разводник, резервен разводник во чин резервен десетар и резервен десетар во чин резервен помлад водник, под услов за време на воена вежба да се истакнал и бил оценет како способен за успешно вршење на должноста резервен разводник, односно резервен десетар, односно резервен помлад водник.

Исклучително, војник — обврзник може да биде унапреден непосредно во резервен десетар односно резервен помлад водник ако покажува особени стручни и други способности.

Унапредувањето на војници — обврзници од претходниот став се врши по предлог на старешината на единицата, штабот и установата на територијалната одбрана во која лицето има воен распоред.

Член 5

Старешините од членот 2 и 4 од овој правилник, овластени за произведување во чин резервен водник, односно за унапредување на војници — обврзници во чин резервен разводник, резервен десетар и резервен помлад водник донесуваат наредби за унапредување односно произведување според образецот утврден од стручниот орган на Републичкиот штаб за територијална одбрана.

Наредбите за произведување, односно унапредување на лицата од став 1 од овој член, се доставуваат до органот на управата за народна одбрана поради соопштување на произведените односно унапредените и евидентирање во нивните единични картони и воени книшки.

Член 6

Резервните помлади офицери, резервните офицери до чинот капетан I класа и резервните воени службеници до IV класа можат да бидат предложени за унапредување во непосредно повисок чин, односно класа, ако по последното унапредување на воена вежба поминале најмалку 6 (шест) дена, односно 48 часа на друга воена — стручна обука, која во смисла на член 51, став 2 и 4 од Законот за воена обврска се смета како воена вежба.

Член 7

Резервен офицер со чин капетан или резервен воен службеник V класа, кои ги исполнуваат условите од член 91 и 92 од Законот за служење во вооружените сили, може да биде унапреден во чин резервен капетан I класа, односно резервен воен службеник IV класа, ако е распореден во територијалната одбрана и поставен на должност за која со формација е одреден формациски чин капетан I класа или повисок чин, односно за резервен воен службеник ако има виша или висока стручна спрема, ако на тие должности поминале најмалку една година и ако на воена вежба добил поволна оцена.

Резервен офицер и резервен воен службеник за кој со воена организација и систематизација се предвидува место од став 1 од овој член, а е на распоред во цивилната заштита, државен орган, организација на здружен труд или друга организација, може да биде унапреден во чин резервен капетан I класа, односно резервен воен службеник IV класа, под услов да е поставен на раководна должност, на таа должност да поминал најмалку една година и на воена вежба да добил поволна оцена.

Член 8

Предлозите за унапредување на резервните воени старешини до чинот капетан I класа и воениите службеници до IV класа, се доставуваат до органот на управата за народна одбрана на општината.

Органот на управата за народна одбрана на општината проверува дали предложените кандидати ги исполнуваат условите за унапредување во нареден чин и предлозите потпишани од началникот, односно секретарот на органот на управата за народна одбрана ги доставува до управата на воениот округ Скопје.

Управата на воениот округ Скопје, по приемот на предлозите за унапредување, врши целосна контрола на внесените податоци, а особено на оние кои претставуваат услов за унапредување во нареден чин.

По извршената контрола, управата на воениот округ Скопје, сите предлози за унапредување на резервните старешини кои се во надлежност на командантот на Републичкиот штаб за територијална одбрана ги доставува до Републичкиот штаб.

Стручниот орган на Републичкиот штаб за територијална одбрана подготвува наредба за унапредување на оние резервни старешини кои ги ис-

полнуваат законските услови, а предлозите за унапредување на оние резервни старешини кои не ги исполнуваат тие услови, ги враќа на органот на управата за народна одбрана на општината со потребното образложение.

Член 9

Органот на управата за народна одбрана на општината, врз основа на наредбите на командантот на Републичкиот штаб за територијална одбрана, објавени во „Службен воен лист“, им го соопштува унапредувањето на резервните воени старешини и им ги внесува потребните податоци во воените книшки и нивните единични и персонални картони.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 2210

7 декември 1976 година

Скопје

Командант,
Генерал-потполковник
Боро Чаушев, с. р.

409.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход во Основната организација на здружениот труд Опера и Балет при Македонскиот народен театар во Скопје утврдена на собирот на работните луѓе на 11 април 1976 година, по одржаната јавна расправа на 23 септември 1976 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 27, 28, 29 и 30 од Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход во Основната организација на здружениот труд — Опера и Балет при Македонскиот народен театар во Скопје, утврдена на собирот на работните луѓе на 11 април 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Опера и Балет при Македонскиот народен театар во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 26/76 од 7 јуни 1976 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 25, 26, 27, 28, 29 и 30 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди следново: Членот 27 од оспорената спогодба предвидува автоматско запирање на 15% од основниот дел од личниот доход во траење од најмногу една година и за тоа време се губи право на учество во распределбата на дополнителниот дел од личниот доход, ако работникот одбие улога или друга задача што му е доделена во рамките на неговото работно место. Во членот 28 од спогодбата е определено дека за уметничка и работна недисциплина и пречење при одвивање на нормалната работа на членовите на Основната организација на здружениот труд автоматски им се намадува целиот износ од дневната заработувачка, доколку бидат отстранети од работа од страна на раководителот на работниот процес. Доколку задршките по основот на овој член го надминуваат износот од 25% од масата на личниот доход, тие ќе се наплатуваат во текот на следниот месец. Од друга страна, според членот 29 од спогодбата личниот доход на вработените може да се намали ако во текот на 3 месеца: го запостават

своето индивидуално, стручно усовршување, својот физички изглед и кондиција а тоа има константен одраз врз квалитетот на исполнувањето на неговите работни обврски, намерно и свесно ги одбегнува извршувањето на обврските на своите работни места, бидејќи преместен на помалку одговорно работно место, ако за време на пробите со своите постапки и однесување пречи и оневозможува нормално одвивање на истите, ако во текот на претставата ја нарушува уметничката и работната дисциплина, ако не ги запазува или самоволно ги менува: музичката интерпретација, мизансценот, кореографијата, костимот, маската, и гримот во претставата во која настапува. На крајот, според членот 30 од спогодбата, решенија за автоматско намалување на личниот доход поради неоправдано задоцнување односно недоаѓање или напуштање на работа се овластува да донесува директорот на основната организација на здружениот труд, а сите останати решенија односно одлуки за намалување на личниот доход ги донесува советот на основната организација на здружениот труд на предлог на директорот и на уметничките раководители на групите каде вработениот работи.

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците, му припаѓа личен доход сразмерно со резултатите од неговиот труд и со личниот придонес што го дал со својот тековен и минат труд и со тоа придонел за зголемување на доходот на основната организација и на вкупниот општествен доход. Од друга страна, според смислата на членот 45 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работникот одговара за неизвршување на обврските и другите повреди на обврските кои ќе ги направи по своја вина. Обврските и одговорностите на работникот за повреда на работните должности, кои повреди се сметаат за полесни и потешки, постапката за утврдување, органот за покренување и изрекување на мерките се утврдуваат во основната организација на здружениот труд. За сторената повреда на работната обврска и утврдената вина според ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74), на работникот му се изрекува: спомена, јавна опомена, сменување од работното место, условно исклучување од работната организација до една година и исклучување од основната организација.

Со оглед на изнесеното Судот смета дека во случајов со оспорените одредби од самоуправната спогодба (членовите 27, 28, 29 и 30), како мерка која се изрекува за повреда на работната обврска е намалувањето на личниот доход зависно од видот на повредата за однапред точно определен износ утврден во процент од еднодневниот личен доход. Со тоа всушност, според мислењето на Судот, со оспорените одредби од самоуправната спогодба се предвидуваат парични казни за работниците за повреди на работните должности.

Со оглед на тоа што овој вид мерка за повреда на работната обврска не е предвиден во законот, Судот утврди дека овие членови од спогодбата не се во согласност со начелото за наградување според трудот од членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, како и со ставот 1 на член 53 од републич-

киот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Судот меѓутоа, смета дека одредени повреди на работните обврски (ненавремено доаѓање на работа, неоправдано напуштање на работата и сл.) можат да претставуваат и основи за учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи, но притоа, мора да бидат предвидени и соодветни објективни мерила за утврдување влијанието на овие основи врз остварувањето на средствата за лични доходи.

Со оглед тоа што со членовите 25 и 26 од оспорената самоуправна спогодба во основа е предвидено сразмерно намалување на аконтацијата на личниот доход зависно од времето што не е проведено на работа, Судот оцени дека тие не се спротивни на начелото за распределба, според трудот поради што поведената постапка за овие одредби ја запре.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 26/76
23 октомври 1976 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 60,00 динари;
2. — Конкурси и јавни наддавања — 6,00 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;
3. — Ликвидации и санации на работните организации — 6,00 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;
4. — Огласување за неважни: печати и штембили, чековни книшки, барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 3,00 динари од збор;
5. — МАЛИ ОГЛАСИ: Објавување за неважни: здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени документи, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 20,00 динари;
6. — Објавување акти на самоуправните интереси заедници и на работните организации — 20,00 динари од еден сантиметар во весникот (1000 динари од една страница во Службениот весник);
7. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд — 25 динари од 1 ред отчука на машина;
8. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќан — 50,00 динари.

За да се објави оглас од т. 1, 5, 7 и 8 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Советот во потесен состав на Специјалната болница за белодробна туберкулоза — с. Јасеново — Титоввелешко

распишува

за избор на следното раководно работно место:

Началник на болнички одделенија

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве услови:

— да се лекари-специјалисти по фтизиологија или по интерни болести.

Личен доход според самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи на работниците во здружениот труд при Болницата, предвиден за односното работно место.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на завршувањето на рокот за поднесување на пријавите.

Пријавите, таксирани со 2. н. д. таксена марка, и потребната документација во оригинал или во препис заверени од надлежен орган, се доставуваат во времето на траењето на конкурсот, преку Конкурсната комисија на Болницата до Советот во потесен состав на Специјалната болница за ТБЦ — Јасеново, Т. Велешко. (327)

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија

распишува

за испраќање лекари и стоматолози на специјализација и тоа по следните специјалности:

1. Еден за ортопедија на вилиците и забите,
2. Еден за епидемиологија.

— кандидатите треба да имаат завршено медицински односно стоматолошки факултет;

— да имаат положен стручен испит;

— да познаваат еден од светските јазици;

— да имаат поминато на работа во Центарот најмалку 4 години.

Молбите со потребните документи да се достават до Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во Медицинскиот центар — Гевгелија. (328)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината Кочани,

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд — Кочани

Кандидатите за споменатото работно место треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76).

Пријавите со документите за докажување исполнувањето на условите, заинтересираните кандидати да ги достават до Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Кочани, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Бр. 06-5324/1

14 декември 1976 година

Кочани

Комисија за избор и именувања

- | | |
|---|------|
| 398. Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот — — — — — | 1017 |
| 399. Закон за изменување на Законот за организација и финансирање на Службата за приходи во Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 1019 |
| 400. Закон за изменување на Законот за заштита на спомениците на културата — — — — — | 1020 |
| 401. Закон за изменување на Законот за заштита на природните реткости — — — — — | 1020 |
| 402. Закон за изменување на Законот за библиотечарската дејност — — — — — | 1021 |
| 403. Закон за изменување на Законот за музејската дејност — — — — — | 1021 |
| 404. Закон за изменување на Законот за архивската дејност — — — — — | 1021 |
| 405. Закон за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки — — — — — | 1022 |
| 406. Одлука за пристапување кон утврдување нов катастарски приход во Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 1025 |
| 407. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1977 година — — — — — | 1025 |
| 408. Правилник за постапката за поднесување предлози и овластување на старешини за произведување и унапредување на резервните воени старешини и војниците — обврзници — — — — — | 1029 |
| 409. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 26/76 од 23 октомври 1976 година — — — — — | 1030 |